




www.mitealighting.com

Trgovina Matejić d.o.o.

Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija

tel./fax.: +381 37 44 71 70

e-mail: info@matejic.rs



Radi Vaše bezbednosti, montažu izvršite na osnovu uputstva!!!




www.mitealighting.com

Trgovina Matejić d.o.o.

Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija

tel./fax.: +381 37 44 71 70

e-mail: info@matejic.rs



Zaradi vaše varnosti montirajte v skladu z navodili!!!

SLO**NAVODILO ZA UPORABO****TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:**

Model : M203737 15W, M203738 25W, M203739 35W,

Delovna napetost: 180-265V/50-60Hz

Izvor svetlobe: COB LED 85~90lm/1W, 6400K, 24°

Stepen zaštite: IP 20 (koristite samo u zatvorenim prostorijama)

Temperatura okoline: 0 ~ +40°C

**LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLA**

1. koristiti samo u zatvorenim prostorijama
2. ne koristiti u kupatilima i vlažnim prostorijama
3. minimalna dozvoljena udaljenost između rasvetnog tela i drugog predmeta
4. ogoliti izolaciju kao na slici
5. pazite da prilikom montaže rasvetnog tela ne bušite gde su strujni vodovi
6. obratite pažnju da ne dođe do ukrštanja žica priključkom postavljanja
7. ukoliko se montira na razvodnu kutiju, poklopac postaviti pre montaže
8. povezivanje vršiti samo direktnim priključkom na električnu mrežu
9. lampu nemojte priključivati za uzmajanje, II stepen zaštite
10. pravilno postavljanje rasvetnog tela
11. izvor svetla, tip
12. lumen
13. dodatna oprema neophodna za montiranje - u kompletu sa proizvodom

VAŽNO UPOZORENJE:

Pre montiranja pažljivo pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaku lampu i sačuvati ga. Proizvod je potreban da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja provjeriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće žice za povezivanje. Lampa je namenjena samo za unutrašnju upotrebu. Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.

INSTALACIJA:

Prvo izbrišite 2 rupe u zidu a potom ubaciti plastične delove (tiplove) u rupe. Ušrafiti nosač lampe. Povezati strujne vodove pomoću klemu ispravno. Uključiti osigurač.

ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira lampe. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima. Kada se vrši zamena stare sijalice, prvo sačekati dok se potpuno ohladi a potom odviti i zamenu novom.

Upustvo za zaštitu čovekove okoline

Ova svetiljka se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Nijedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reproducovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevodenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

**INSTRUCTIONS FOR USER****TECHNICAL SPECIFICATIONS:**

Model: M203737 15W, M203738 25W, M203739 35W,

Operating voltage: 180-265V/50-60Hz

Light source: COB LED 85~90lm/1W, 6400K, 24°

Level of protection: IP 20 (for indoor use only)

Ambient temperature: 0 ~ +40°C

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the lamp must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end of installation. Please use proper wire for connection. Always ensure that the correct type of bulb is used and that the maximum bulb rating is not exceeded. Use only bulbs with the maximum capacity which listed on the lamps and in the manual. Use only in indoor objects. It is not intended that this product is used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.

INSTALLATION:

Perforate 2 holes on the wall and fix the plastic expansion pieces in. Fix the base of the lamp to the wall with screws. Connect the power cables on the terminal blocks properly. Turn on the power.

MAINTENANCE:

Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals. When conducting the replacement of old light bulbs, first wait until they are completely cold and then unscrew and put new one.

Information about protection of environment

This lamp can't be disposed on the end of service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

No part of the specification may be reproduced in any means or used to make any changes such as translation, transformation or adaptation without permission from Trgovina Matejic d.o.o.. All rights reserved.

The manufacturer / distributor takes no responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

*For your safety, install according to the instructions!!!***LEGEND:**

1. indoor use only
2. please do not use the lamp in damp premises
3. minimum distance from the other objects
4. remove insulation as shown on the picture
5. be careful when installing, do not drill where are the power lines
6. attention, do not cross the wires
7. if you install on a junction box, set the lid before
8. connect only with direct connection to the main power
9. second class ed. protection
10. way of mounting
11. type of the bulb
12. lumen
13. accessories required for installation - supplied with the product

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:**

Naziv na proizvod: M203737 15W, M203738 25W, M203739 35W,

Работен напон: 180-265V/50-60Hz

Извор na светлина: COB LED 85~90lm/1W, 6400K, 24°

Степен на заштита: IP 20 (користите само во затворени простории)

Температура на окolina: 0 ~ +40°C

ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Пред монтирање внимателно прочитайте го упатството кое е приложено со секоја лампа и сочкувайте го. Производот е потребно да го инсталира квалификувано лице. Пред инсталирање да се проверат водовите струја. Исполните го осигурувачот. Немојте го да вклучите производот додека не се заврши инсталацијата. Користите само јадни за поврзување кои одговараат. Секогаш проверете дали се користат тип на сijалици кои одговараат и да максималната дозволена јаднина на сijалицата не е пречекана. Користете само сijалици чија максимална моќност е наведена на лампата и во упатството. Лампата е наменета само за внатрешна употреба. Таа не е наменета кој се користи овој производ деца, лица со намалени физички, сецилни или ментални способности.

ИНСТАЛАЦИЈА:

Направо издупчите 2 дупки во сидот а потоа вметнете ги пластичните делови (дипли) во дупката. Ушрафтите го носачот на лампа. Поврзете ги струјните водови со помош на клема исправно. Вклучете го осигурувачот.


ОДРЖУВАЊЕ:

Пред чистење исхлопчите го осигурувачот и доводот за струја. Користете памучна krpa со мала количина на алкоhol за чистење на стаклото на лампата. Не користете силни хемиски средства. Внимавајте течноста да не дође во долир со електричните делови. Кога се врши замена на стара сijалица, право почекајте додека потполно опади а потоа одврете и заменете со нова.

Упатство за заштиту на човековата околина*За ваша безбедност, инсталација, според инструкциите!***ЛЕГЕНДА НА ЗНАЧЕЊЕ НА СИМБОЛИТЕ:**

1. да се користи само во затворени простории
- 2.Не користете во купатило или други влажни простории
- 3.Минимална дозволена оддалеченост помеѓу расветното тело и други предмети
- 4.Избланитејте за изолацијата како на слика
- 5.Внимавајте при монтажа на расветното тело да не дупните каде се струјните водови
- 6.Обрнувачот монтира на разводна кутија, поклопот поставите го пред монтажа
- 7.Поглавите го да не дође до вкрстување на жиците при поставување
- 8.Доколку се монтира на разводна кутија, поклопот поставите го пред монтажа
- 9.Поглавите го да се врши само со директен приклучок на електричната мрежа
- 10.Лампата има приклучок за уземување, ПРВ степен на заштита
- 11.Тип на сijалица која ја користи расветното тело
- 12.Лумен
- 13.Дополнителна опрема неопходна за монтирање-во комплет со производот

Производител / дистрибутер не превзема никаква одговорност за штета или негода настанила поради нестручна монтажа или неадекватно користење.



Sijalice u svetiljci se ne mogu zamjeniti.


874/2012

UPOZORENJE: Proizvod je pogodan za traku sa tri žice.

Pogledati na prikazu šine (slika niže):

ATTENTION: The product is just suitable for the track bar of three wires.

Sectional view of the track bar as follows for reference:



GB	This luminaire contains built-in LED lamps. The LED lamps cannot be changed in the luminaire.
PL	W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED. Nie można wymieniać lamp w oprawie.
BIH	Rasvjetno tijelo ima ugrađene LED svjetiljke. Svjetiljke u rasvjetnom tijelu se ne mogu mijenjati.
MK	Ovoj svetlosnoj telo sadrzi ugrađene LED sijalice. Sijalci u svetilki ni moguće zamenjati.
SLO	Ta svetilka ima vgrajene LED-sijalice. Sijalki v svetilkli ni mogoče zamenjati.
HR	Ovo rasvjetno tijelo sadrži ugrađene LED žarulje. Žarulje u rasvjetnom tijelu ne mogu se zamjeniti.
BG	Tova осветително тяло съдържа вградени светодиодни лампи. Лампите в осветителното тяло не могат да бъдат сменини.
GR	To филотико ауто тереличе енергоматериенос касптирејс LED. Ои лампите рес ауто то филотико дун е виа дунатар в алахадюн.
TR	Bu armatür dahili LED lambalar içerir. Armatürdeki lambalar değiştirilemez.
RUS	Данный светильник содержит встроенные светодиодные лампы. Смена ламп в этом светильнике не предусмотрена.
HU	A lámpatest beépített LED-lámpákat tartalmaz. A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.
RO	Acest corp de iluminat este prevăzut cu lămpi cu leduri integrate. Lămpile din acest corp de iluminat nu pot fi schimbate.
DEU	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.